

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 19

Петок, 18 ноември 2022 год.

www.strumica.gov.mk



С о д р ж и н а

Градоначалник на општина Струмица:

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
403. Јавна објава - известување за издадено одобрение за градење на објект на КП бр. 801/13 КО Водоча	2	407. Јавна објава - известување за Киро Тренчев од Струмица за издадено одобрение за градење на објект на . КП бр.88, КО Струмица	5
404. Јавна објава - известување за издадено одобрение за градење на објект на ГП 14-58,59 КП бр.7355/1 КО Струмица	3	408. Јавна објава за непознат имател на градба на КП бр. 7689/1 и 7690/3 КО Струмица	6
405. Јавна објава - известување за издадено одобрение за градење на објект на ГП 14-60, 61 КП бр.7355/1 КО Струмица	4	409. Јавна објава за непознат имател на градба на КП бр. 7693/8 и 7728 КО Струмица	6
406. Јавна објава - известување на Бранко Пишев од Струмица за издадено одобрение за градење на објект на ГП 14-60, 61 КП бр.7355/1 КО Струмица	5	410. Решение за објавување на прописите и другите акти донесени на 16-та седница на Советот на општина Струмица	7

Совет на општина Струмица

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
411. Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Струмица и Општина Василево,	8	413. Одлука за донесување на Измена и дополнување на Детален урбанистички план за Блок 8 (КП 108/2) КО Струмица, Општина Струмица (Плански период 2018-2023 година)	10
412. Одлука за формирање на заедничка комисија за унапредување на Локалниот економски развој и руралниот одржлив развој во сите сегменти на меѓуопштинската соработка помеѓу општините Струмица и Василево со посебен осврт на земјоделството, низ процесот на примената на современи дигитални алатки	9	414. Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот во ЈОУДГ „Виножито“ Струмица за 2022 година	10

- | | |
|--|---|
| <p>415. Решение за именување на членови во заедничката комисија за унапредување на Локалниот економски развој и руралниот одржлив развој во сите сегменти на меѓуопштинската соработка помеѓу општините Струмица и Василево со посебен осврт на земјоделството 11</p> <p>416. Решение за именување на членови во Надзорен одбор за внатрешна контрола на работењето на ЈОУДГ „Виножито“ - Струмица 11</p> <p>417. Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2022 година 12</p> <p>418. Заклучок за давање согласност на Извештајот за спроведување на План за квалитет на воздухот и мерки за подобрување на квалитет на воздухот 12</p> <p>419. Заклучок за давање согласност на Извештајот за постапката за ЛЕАП 2023-2029 година 13</p> <p>420. Заклучок за давање согласност на Одлуката за определување надомест за присуство на седница на членови на Управниот одбор на ЈОУДГ „Виножито“ Струмица 13</p> <p>421. Заклучок за давање согласност на Измена и дополнување на Годишен план за вработување за 2022 година на ЈОУДГ „Виножито“ Струмица 13</p> | <p>422. Заклучок за давање согласност на Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица 14</p> <p>423. Заклучок за давање согласност на Извештајот за работата на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ Струмица за периодот од 01.01 2022 до 30.09.2022 година 14</p> <p>424. Заклучок за усвојување на Програмата за работа на Општинската јавна установа – Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Јоска Свештарот“ Струмица за 2023 година 14</p> <p>425. Заклучок за одобрување на Предлог-Планот на програмите за развој за 2023 година 15</p> <p>426. Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за третиот квартал од 2022 година 15</p> <p>427. Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за третиот квартал од 2022 година 16</p> |
|--|---|

403.

Врз основа на член 84 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на РМ“ бр.124/15 и 65/18), Градоначалникот на Општина Струмица врши:

ЈАВНА ОБЈАВА**- достава-**

Градоначалникот на Општина Струмица објавува дека по барање на инвеститорот ИД КАНАБИС ДОО Струмица, бул.„Маршал Тито“ бр.5-6/5 е издадено Одобрение за градење УП1 бр.20-429 од 10.10.2022 година, за изградба на Објект за примарна обработка на земјоделски производи, со висина П (приземје) на КП бр.801/13 КО Водоча – Општина Струмица (од Втора категорија).

Согласно член 62-а од Законот за градење обврзани сме да ги известиме и

непосредните соседи за издаденото одобрение за градење.

Од податоците добиени преку системот на АКН, на соседната КП.бр.33/7 запишана во имотен лист бр.922 КО Баница како сосопственици се јавуваат: ШАРЛАМАНОВА БЛАГИЦА, СЛАВКА ШАЛАМАНОВА, ШАРЛАМАНОВ ЃОРГЕ, ТАНКА ШАРЛАМАНОВА, КАТЕРИНА СПАСОВА, БИЛЈАНА БОСИЉАНОВА, ПАНЧО ШАРЛАМАНОВ, ВАНЕ ШАРЛАМАНОВ, МИТО ШАРЛАМАНОВ, ВАНЧО ШАРЛАМАНОВ, ПАНДЕ ШАРЛАМАНОВ, СТОЈАНКА ШАРЛАМАНОВА, ЦВЕТА ВАСИЛЕВА, КОСТАДИНКА ШАРЛАМАНОВА, ГРОЗДАНА ПОПОВА, МЕРИ МИЛКОВСКА, МАКЕДОНКА ЏИНОВА, РИСТО ШАРЛАМАНОВ, АТАНАС ШАРЛАМАНОВ, ДИМИТАР ШАРЛАМАНОВ, ИЛИЈА ШАРЛАМАНОВ, ИЉЧО ШАРЛАМАНОВ, МАРИКА ЈОРДАНОВА, БЛАГОЈ

МИЛКОВСКИ, БОРЕ ШАРЛАМАНОВ, ЛАЗАР ШАРЛАМАНОВ, ПАНДЕ ВАСИЛЕВ, КИРЕ ВЛАХОВ и ГЕРАС ВЛАХОВ, поради што за нив како непосредни соседи на КП бр.801/13 во КО Водоча известувањето се врши преку оваа Јавна објава за нивно запознавање бидејќи се работи за акт за кој се однесува на повеќе лица.

СЕ ПОВИКУВААТ горенаведените непосредни соседи на градежната парцела за која е издадено одобрението за градење да дојдат лично или преку свој полномошник и извршат увид во документацијата во службените простории на Секторот за урбанизам, комунални работи и градежно земјиште при Општина Струмица, ул.Ленинова бр.15, секој работен ден од 08:00 часот до 16:00 часот. Доколку непосредните соседи не извршат увид и/или не поднесат жалба против одобрението за градење во рок од 15 (петнаесет) дена, одобрението за градење станува правосилно.

Оваа Јавна објава се врши преку дневен печат кој е дистрибуиран на целата територија на РСМ, во текот на два последователни дена.

По објавата во претходниот став, Органот ќе изврши и еднократна објава во Службен гласник на Општина Струмица.

Истовремено, се предупредуваат непосредните соседи дека ваквиот начин на доставување се смета за уредна достава на писменото и негативните последици кои можат да настанат ги сносат самите.

УП1 бр.20-429 Општина Струмица
31.10.2022 год. Градоначалник,
Струмица Костадин Костадинов с.р.

404.

Врз основа на член 84 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на РМ“ бр.124/15 и 65/18), Градоначалникот на Општина Струмица врши:

ЈАВНА ОБЈАВА

-достава-

Градоначалникот на Општина Струмица објавува дека по барање на инвеститорите Горан Крстев од Струмица, ул.„Ката Поцкова“ бр.108/3/9, Марија Крстева од Струмица, ул.„Ката Поцкова“ бр.108/3/9, Драги Иљашов од Струмица, ул.„Ката Поцкова“ бр.25 и Ване Атанасов

од Струмица, ул.„Ката Поцкова“ бр.77/1/5 е издадено Одобрение за градење УП1 бр.20-453 од 13.10.2022 година, за изградба на станбена кука (ГП 14-58,59) од Втора категорија, на ул.„број 4“ бб, Струмица, на КП бр.7355/1 КО Струмица.

Согласно член 62-а од Законот за градење обврзани сме да ги известиме и непосредните соседи за издаденото одобрение за градење.

Од податоците добиени преку системот на АКН, на соседната КП.бр.7354/1 запишана во Имотен лист бр.14522 КО Струмица како сосопственици се јавуваат: ДППУ ЕНЕРГЕТИКА ВДС, ЕФТИМОВ САШО, ЈАНКОВ МАРЈАН, ТУПАРОВ СЛОБОДАН, БУЈУКЛИЕВА ВАСИЛКА, СПАСОВА МАРИЈА, ЗОРАН ЗДРАВКОВ, ЈОВАНОВСКА МАГДА, ПАВЛОВ МАРЈАНЧО, КИТАНОВ АЦО, СТОЈКОВ ДИНЕ, МИЛЧОВ СЛОБОДАН, АТАНАСОВ БОРИС, ДИМИТРОВА ЕМА, МУСТАФОВА ЛИЉАНА, ЃУРИШИЌ ДЕЈАН, ДЕПОЛОВСКИ ДЕЈАН, СТОЈКОВА ИРИНКА, ВЛАХОВИЌ ГОРАН, ВАСИЛЕВ ТРАЈКО, МАНЧЕВ ВАНЕ, ДОНЕВ ЃОРГЕ, ШАРЕНКОВСКИ ЉУБЧО, КРСТЕВ ГОРАН, ИЉАШОВА ДАНЧЕ, ГАШТЕОВСКИ ГЛИГОР, ПАЉОШКОВ МИКИ, БЛАЖЕ ЈАНЕВ, ИЛИЌ ДАЛИБОР, МИШЕВСКА ЗОРИЦА, ГОГУШЕВ МИЛЕ, ТРАЈКОВ ЃОРГИ, СТОЈКОВА НАДА, ПАНДЕВА ЖИВКА, ГОШЕВА ТАНКИЦА, ШОПОВ ИЛИЈА, ПАЉОШКОВА СТЕФАНКА, ПЕТРОВ ЃОРГЕ, ПОПЧЕВ ДИМИТАР, МАНЧЕВ ПАНЧЕ, ДПТУ У-И ЕЛЕКТРА ДООЕЛ СТРУМИЦА, БУЧКОВСКИ РОБЕРТ И БОЛАКОВА ЏУЛИА, поради што за нив како непосредни соседи на ГП 14-58,59, КП бр.7355/1 во КО Струмица, известувањето се врши преку оваа Јавна објава за нивно запознавање бидејќи се работи за акт за кој се однесува на повеќе лица.

СЕ ПОВИКУВААТ горенаведените непосредни соседи на градежната парцела за која е издадено одобрението за градење да дојдат лично или преку свој полномошник и извршат увид во документацијата во службените простории на Секторот за урбанизам, комунални работи и градежно земјиште при Општина Струмица, ул.Ленинова бр.15, секој работен ден од 08:00 часот до 16:00 часот. Доколку непосредните соседи не извршат увид и/или не поднесат жалба против одобрението за градење во рок од 15 (петнаесет) дена, одобрението за градење станува правосилно.

Оваа Јавна објава се врши преку дневен печат кој е дистрибуиран на целата територија на РСМ, во текот на два последователни дена.

По објавата во претходниот став, Органот ќе изврши и еднократна објава во Службен гласник на Општина Струмица.

Истовремено, се предупредуваат непосредните соседи дека ваквиот начин на доставување се смета за уредна достава на писменото и негативните последици кои можат да настанат ги сносат самите.

УП1 бр.20-453 Општина Струмица
31.10.2022 год. Градоначалник,
Струмица Костадин Костадинов с.р.
.....

405.

Врз основа на член 84 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на РМ“ бр.124/15 и 65/18), Градоначалникот на Општина Струмица врши:

ЈАВНА ОБЈАВА

-достава-

Градоначалникот на Општина Струмица објавува дека по барање на инвеститорите Горан Крстев од Струмица, ул.„Ката Поцкова“ бр.108/3/9, Марија Крстева од Струмица, ул.„Ката Поцкова“ бр.108/3/9, Драги Иљашов од Струмица, ул.„Ката Поцкова“ бр.25 и Ване Атанасов од Струмица, ул.„Ката Поцкова“ бр.77/1/5 е издадено Одобрение за градење УП1 бр.20-454 од 13.10.2022 година, за изградба на станбена кука (ГП 14-60,61) од Втора категорија, на ул.„број 4“ бб, Струмица, на КП бр.7355/1 КО Струмица.

Согласно член 62-а од Законот за градење обврзани сме да ги известиме и непосредните соседи за издаденото одобрение за градење.

Од податоците добиени преку системот на АКН, на соседната КП.бр.7354/1 запишана во Имотен лист бр.14522 КО Струмица како сосопственици се јавуваат: ДППУ ЕНЕРГЕТИКА ВДС, ЕФТИМОВ САШО, ЈАНКОВ МАРЈАН, ТУПАРОВ СЛОБОДАН, БУЈУКЛИЕВА ВАСИЛКА, СПАСОВА МАРИЈА, ЗОРАН ЗДРАВКОВ, ЈОВАНОВСКА МАГДА, ПАВЛОВ МАРЈАНЧО, КИТАНОВ АЦО, СТОЈКОВ

ДИНЕ, МИЛЧОВ СЛОБОДАН, АТАНАСОВ БОРИС, ДИМИТРОВА ЕМА, МУСТАФОВА ЛИЉАНА, ЃУРИШИЌ ДЕЈАН, ДЕПОЛОВСКИ ДЕЈАН, СТОЈКОВА ИРИНКА, ВЛАХОВИЌ ГОРАН, ВАСИЛЕВ ТРАЈКО, МАНЧЕВ ВАНЕ, ДОНЕВ ЃОРГЕ, ШАРЕНКОВСКИ ЉУБЧО, КРСТЕВ ГОРАН, ИЉАШОВА ДАНЧЕ, ГАШТЕОВСКИ ГЛИГОР, ПАЉОШКОВ МИКИ, БЛАЖЕ ЈАНЕВ, ИЛИЌ ДАЛИБОР, МИШЕВСКА ЗОРИЦА, ГОГУШЕВ МИЛЕ, ТРАЈКОВ ЃОРГИ, СТОЈКОВА НАДА, ПАНДЕВА ЖИВКА, ГОШЕВА ТАНКИЦА, ШОПОВ ИЛИЈА, ПАЉОШКОВА СТЕФАНКА, ПЕТРОВ ЃОРГЕ, ПОПЧЕВ ДИМИТАР, МАНЧЕВ ПАНЧЕ, ДПТУ У-И ЕЛЕКТРА ДООЕЛ СТРУМИЦА, БУЧКОВСКИ РОБЕРТ И БОЛАКОВА ЏУЛИА, поради што за нив како непосредни соседи на ГП 14-60,61, КП бр.7355/1 во КО Струмица, известувањето се врши преку оваа Јавна објава за нивно запознавање бидејќи се работи за акт за кој се однесува на повеќе лица.

СЕ ПОВИКУВААТ горенаведените непосредни соседи на градежната парцела за која е издадено одобрението за градење да дојдат лично или преку свој полномошник и извршат увид во документацијата во службените простории на Секторот за урбанизам, комунални работи и градежно земјиште при Општина Струмица, ул.Ленинова бр.15. Доколку непосредните соседи не извршат увид и/или не поднесат жалба против одобрението за градење во рок од 15 (петнаесет) дена, одобрението за градење станува правосилно.

Оваа Јавна објава се врши преку дневен печат кој е дистрибуиран на целата територија на РСМ, во текот на два последователни дена.

По објавата во претходниот став, Органот ќе изврши и еднократна објава во Службен гласник на Општина Струмица.

Истовремено, се предупредуваат непосредните соседи дека ваквиот начин на доставување се смета за уредна достава на писменото и негативните последици кои можат да настанат ги сносат самите.

УП1 бр.20-454 Општина Струмица
31.10.2022 год. Градоначалник,
Струмица Костадин Костадинов с.р.
.....

406.

Врз основа на член 86 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на РМ“ бр.124/15 и 65/18), Секторот за урбанизам, комунални работи и градежно земјиште врши:

ЈАВНА ОБЈАВА**-известување-**

Се објавува дека по барање на инвеститорите Горан Крстев од Струмица, ул.„Ката Поцкова“ бр.108/3/9, Марија Крстева од Струмица, ул.„Ката Поцкова“ бр.108/3/9, Драги Иљашов од Струмица, ул.„Ката Поцкова“ бр.25 и Ване Атанасов од Струмица, ул.„Ката Поцкова“ бр.77/1/5 е издадено Одобрение за градење УП1 бр.20-454 од 13.10.2022 година, за изградба на станбена кука (ГП 14-60,61) од Втора категорија, на ул.„број 4“ бб, Струмица, на КП бр.7355/1 КО Струмица.

Согласно член 62-а од Законот за градење, на лицето **БРАНКО ПИШЕВ од Струмица, ул.„Димитар Влахов“ бр. 72** како непосреден сосед на ГП 14-60,61, КП бр.7355/1 во КО Струмица согласно податоците добиени преку системот на АКН е испратено писмено известување за издаденото Одобрение со напомена дека може да изврши увид во документацијата во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот. Со оглед дека поштенското писмо е вратено назад до Органот со назнака „иселен во странство“, известувањето се врши преку оваа објава за негово запознавање.

СЕ ПОВИКУВА Бранко Пишев од Струмица како непосреден сосед на градежната парцела за која е издадено одобрението за градење, во рок од 10 (десет) дена од денот на објавувањето да се јави лично или преку свој полномошник во службените простории на Секторот за урбанизам, комунални работи и градежно земјиште при Општина Струмица, ул.Ленинова бр.15, со цел прием на известувањето во врска издаденото Одобрение за градење.

Истовремено, се предупредува лицето дека ваквиот начин на доставување ќе се смета за уредна достава на писменото и евентуалните негативни последици од непостапувањето ќе ги сноси самиот.

Известувањето се смета дека е извршено по истекот на 10 (десет) дена од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

УП1 бр.20-454

15.11.2022 год.

Струмица

Сектор за урбанизам, комунални работи и градежно земјиште
Раководител,
Софија Ристова с.р.

.....

407.

Врз основа на член 86 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на РМ“ бр.124/15 и 65/18), Секторот за урбанизам, комунални работи и градежно земјиште врши:

ЈАВНА ОБЈАВА**-известување-**

Се објавува дека по барање на инвеститорот ДТТ ЈАНАКИ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје, ул.„Борис Трајковски“ бр.158 Скопје е издадено Одобрение за градење УП1 бр.20-574 од 18.10.2022 година, за изградба на деловен објект од втора категорија, со катност По+П+Пк (подрум, приземје и поткровје), на ул.„Климент Охридски“, на КП бр.88 КО Струмица - Општина Струмица.

Согласно член 62-а од Законот за градење, на лицето **КИРО ТРЕНЧЕВ од Струмица, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 57** како непосреден сосед на катастарската парцела согласно податоците добиени преку системот на АКН, е испратено писмено известување за издаденото Одобрение со напомена дека може да изврши увид во документацијата во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот. Со оглед дека двете поштенски писма се вратени назад до Органот со назнака „иселен“, известувањето се врши преку оваа објава за негово запознавање.

СЕ ПОВИКУВА Киро Тренчев од Струмица како непосреден сосед на градежната парцела за која е издадено одобрението за градење, во рок од 10 (десет) дена од денот на објавувањето да се јави лично или преку свој полномошник во службените простории на Секторот за урбанизам, комунални работи и градежно земјиште при Општина Струмица, ул.Ленинова бр.15, со цел прием на известувањето во врска издаденото Одобрение за градење.

Истовремено, се предупредува лицето дека ваквиот начин на доставување ќе се смета за уредна достава на писменото и евентуалните негативни последици од непостапувањето ќе ги сноси самиот.

Известувањето се смета дека е извршено по истекот на 10 (десет) дена од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

УП1 бр.20-574

15.11.2022 год.

С т р у м и ц а

Сектор за урбанизам, комунални
работи и градежно земјиште
Раководител,
Софија Ристова с.р.

.....

408.

Врз основа на член 84 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15 и 65/18), ја извршувам следната достава преку

Ј а в н а о б ј а в а

Општина Струмица го повикува НЕПОЗНАТИОТ ИМАТЕЛ НА ГРАДБА во рок од 1 (еден) ден, да се јави во просториите на Општина Струмица, да го подигне Решението со Ип1 бр.26/22 - 433 од 26.10.2022 година, донесено од овластениот градежен инспектор.

Општина Струмица, преку овластениот градежен инспектор, со горенаведеното Решение, му налага на непознатиот имател на градба во рок од 15 (петнаесет) дена да ги отстрани градбите од член 73 став (1) алинеја 10 од Законот за Градење – огради и градби од член 73 став (1) алинеја 13 од Законот за Градење – помошни градби.

а). Градбите од член 73 став (1) алинеја 10 – оградите се:

1). е со вкупна должина од $l_0 = 76.44$ м и висина $h_0 = 1.30$ м и е со неправилна форма, каде оградата навлегува и во двете катастерски парцели. Оградата е изведена од поцинкувана мрежа, плет и слично а која е закачена на

бетонски столбови и кружни профили ф 50 мм.

б). Градбата од член 73 став (1) алинеја 13 – помошни објекти со димензии:

- 1). 2.0 x 2.7 м и катност – приземје,
- 2). 2.25 x 3.17 м и катност – приземје,
- 3) 4.25 x 2.17 м и катност – приземје,
- 4). 3.42 x 2.30 м и катност – приземје.

Градбите се изведени од дрвени отпадоци, ПВЦ фолија, полиутерански отпадоци, кои се прицврстени на дрвени кадрони со димензии 10 x 10 см и приближна висина од 2.20 м и се покриени со ребраст лим, ПВЦ фолија.

КП.7689/1 е запишана на Имотен Лист број 55816 за КО.Струмица и е со изложени права со површина од 7709 м² – пасиште и е во сопственост Р.С.Македонија;

КП.7690/3 е запишана на Имотен Лист број 16137 за КО.Струмица и е со изложени права со површина од 45684 м² – пасишта и 2194 м² - зпз е во сопственост Р.С.Македонија.

Доколку непознатиот имател не го подигне Решението, оваа Јавна објава се смета за уредна достава на Решението со Ип1 бр.26/22 - 433 од 26.10.2022 година и сите негативните последици кои можат да настанат од истата ги сноси самата странка.

Бр.03-8511/2 Општина Струмица
31.10.2022 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Костадин Костадинов с.р.

.....

409.

Врз основа на член 84 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15 и 65/18), ја извршувам следната достава преку

Ј а в н а о б ј а в а

Општина Струмица го повикува НЕПОЗНАТИОТ ИМАТЕЛ НА ГРАДБА во рок од 1 (еден) ден, да се јави во просториите на Општина Струмица, да го подигне Решението со Ип1 бр.26/22 - 431 од 26.10.2022 година, донесено од овластениот градежен инспектор.

Општина Струмица, преку овластениот градежен инспектор, со горенаведеното Решение, му налага на непознатиот имател на градба во рок од 15 (петнаесет) дена да ги отстрани градби од член 73 став (1) алинеја 10 од Законот за Градење – огради и градби од член 73 став (1) алинеја 13 од Законот за Градење – помошни градби.

а). Градбите од член 73 став (1) алинеја 9 – оградите се:

I). е со вкупна должина од $l_0 = 31.45$ м и висина $h_0 = 1.75$ м и е во формата на буквата Г, каде помалиот крак навлегува во КП.7728 КО.Струмица. Оградата е изведена од поцинкувана мрежа која е закачена на бетонски столбови и кружни профили $\phi 50$ мм.

II). е со вкупна должина од $l_0 = 21.76$ м и висина $h_0 = 1.45$ м. Оградата е изведена од комбинација на поцинкувана мрежа и плет, и е поставена на дрвени колци, бетонски столбови и слично.

б). Градбата од член 73 став (1) алинеја 13 – помошен објект 2.0×2.3 м и катност – приземје. Градбата е изведена од дрвени отпадоци, полиутерански отпадоци, кои се прицврстени на дрвени кадрони со димензии 10×10 см и приближна висина од 2.20 м и е покриена со ребраст лим.

КП.7693/8 е запишана на Имотен Лист број 55816 за КО.Струмица и е со изложени права со површина од 7709 м² – пасиште и е во сопственост Р.С.Македонија.

КП.7728 е запишана на Имотен Лист број 57593 за КО.Струмица и е со изложени права со површина од 1226 м² – ливади и е во сопственост Р.С.Македонија.

Доколку непознатиот имател не го подигне Решението, оваа Јавна објава се смета за уредна достава на Решението со Ип1 бр.26/22 - 431 од 26.10.2022 година година и сите негативните последици кои можат да настанат од истата ги сноси самата странка.

Бр.03-8511/3 Општина Струмица
31.10.2022 год. Градоначалник,
Струмица Костадин Костадинов с.р.

410.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на Општина Струмица, донесе:

Решение

за објавување на прописите и другите акти донесени на 16-та седница на Советот на општина Струмица

I. Се објавуваат прописите и другите акти донесени на 16-та седница на Советот на општина Струмица, одржана на 10.11.2022 година и тоа:

1. Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Струмица и Општина Василево, бр.08-9043/1 од 11.11.2022 година;
2. Одлука за формирање на заедничка комисија за унапредување на Локалниот економски развој и руралниот одржлив развој во сите сегменти на меѓуопштинската соработка помеѓу општините Струмица и Василево со посебен осврт на земјоделството, низ процесот на примената на современи дигитални алатки, бр.08-9044/1 од 11.11.2022 година;
3. Одлука за донесување на Измена и дополнување на Детален урбанистички план за Блок 8 (КП 108/2) КО Струмица, Општина Струмица (Плански период 2018-2023 година), бр.08-9045/1 од 11.11.2022 година;
4. Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот во ЈОУДГ „Виножито“

- Струмица за 2022 година, бр.08-9046/1 од 11.11.2022 година;
5. Решение за именување на членови во заедничката комисија за унапредување на Локалниот економски развој и руралниот одржлив развој во сите сегменти на меѓуопштинската соработка помеѓу општините Струмица и Василево со посебен осврт на земјоделството, бр.08-9047/1 од 11.11.2022 година;
 6. Решение за именување на членови во Надзорен одбор за внатрешна контрола на работењето на ЈОУДГ „Виножито“ - Струмица, бр.08-9048/1 од 11.11.2022 година;
 7. Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2022 година, бр.08-9049/1 од 11.11.2022 година;
 8. Заклучок за давање согласност на Извештајот за спроведување на План за квалитет на воздухот и Мерки за подобрување на квалитет на воздухот, бр.08-9050/1 од 11.11.2022 година;
 9. Заклучок за давање согласност на Извештајот за постапката за ЛЕАП 2023-2029 година, бр.08-9051/1 од 11.11.2022 година;
 10. Заклучок за давање согласност на Одлуката за определување надомест за присуство на седница на членови на Управниот одбор на ЈОУДГ „Виножито“ Струмица, бр.08-9052/1 од 11.11.2022 година;
 11. Заклучок за давање согласност на Измена и дополнување на Годишен план за вработување за 2022 година на ЈОУДГ „Виножито“ Струмица, бр.08-9053/1 од 11.11.2022 година;
 12. Заклучок за давање согласност на Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица, бр.08-9054/1 од 11.11.2022 година;

13. Заклучок за давање согласност на Извештајот за работата на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ Струмица за периодот од 01.01.2022 до 30.09.2022 година, бр.08-9055/1 од 11.11.2022 година;
14. Заклучок за усвојување на Програмата за работа на Општинската јавна установа – Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Јоска Свештарот“ Струмица за 2023 година, бр.08-9056/1 од 11.11.2022 година;
15. Заклучок за одобрување на Предлог- Планот на програмите за развој за 2023 година, бр.08-9057/1 од 11.11.2022 година;
16. Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за третиот квартал од 2022 година, бр.08-9058/1 од 11.11.2022 година.

II. Оваа Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.09-9059/2 Општина Струмица
14.11.2022 год. Градоначалник,
Струмица Костадин Костадинов с.р.

411.

Врз основа на член 4 став 3 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ“ бр. 79/2009), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.11.2022 година, донесе

О д л у к а **за воспоставување на меѓуопштинска** **соработка помеѓу Општина Струмица и** **Општина Василево**

Член 1

Се воспоставува меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Струмица и

Општина Василево заради заедничко вршење работи од надлежност на општините кои што се однесуваат на унапредување на Локалниот економски развој и руралниот одржлив развој во сите сегменти на меѓуопштинската соработка помеѓу општините Струмица и Василево со посебен осврт на земјоделството, низ процесот на примената на современи дигитални алатки

Член 2

Меѓуопштинската соработка од член 1 на оваа одлука ќе се остварува преку Договор за вршење на определени работи од страна на една општина за една или повеќе други општини.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Струмица.

Бр.08-9043/1 Совет на општина Струмица
11.11.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

412.

Врз основа на член 8 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ “бр. 79/2009), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.11.2022 година, донесе

О д л у к а

за формирање на заедничка комисија за унапредување на Локалниот економски развој и руралниот одржлив развој во сите сегменти на меѓуопштинската соработка помеѓу општините Струмица и Василево со посебен осврт на земјоделството, низ процесот на примената на современи дигитални алатки

Член 1

Се формира заедничка комисија за формирање на заедничка комисија за

унапредување на Локалниот економски развој и руралниот одржлив развој во сите сегменти на меѓуопштинската соработка помеѓу општините Струмица и Василево со посебен осврт на земјоделството, низ процесот на примената на современи дигитални алатки

Член 2

Заедничката комисија за МОС:

- ќе изготви предлог акт за воспоставување на МОС
- ќе изготви предлог акти за основање или формирање облици преку кои ќе се остварува МОС

Заедничката комисија ги доставува предлог актите до советите на општините кои воспоставуваат меѓуопштинска соработка.

Член 3

Заедничката комисија е составена од 4 членови, од кои 2 членови од секоја од општините кои воспоставуваат меѓуопштинска соработка. Комисијата од своите редови избира Претседател, кој ја координира работата на Комисијата.

Во работата на Комисијата може да учествуваат и стручни лица од областа во која се воспоставува меѓуопштинската соработка.

Член 4

Комисијата од член 1 на оваа Одлука, предлозите на актите ги подготвува врз основа на претходно направена анализа.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Струмица.

Бр.08-9044/1 Совет на општина Струмица
11.11.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

413.

Врз основа на член 13 и 44 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.11.2022 година, донесе:

О д л у к а
за донесување на Измена и
дополнување на Детален урбанистички
план за Блок 8 (КП 108/2) КО Струмица,
Општина Струмица (Плански период
2018-2023 година)

Член 1

Не се донесува Измена и дополнување на Детален урбанистички план за Блок 8 (КП 108/2) КО Струмица, Општина Струмица (Плански период 2018-2023 година).

Член 2

Со овој Урбанистички план се опфаќа простор со површина од 2,57ха, и е дефиниран со ДУП на град Струмица за дел од Блок 8 со граничен опфат:

- На **северо-исток** границата се протега по западната граница на речно корито на Крива Река,

- На **југо-исток** границата се протега по граница на соседни парцели: КП 107/3, КП 107/4, КП 107/5, 107/6, КП 107/7, КП 107/11, КП 107/12 и 107/13,

- На **југо-запад** границата се протега по основината на Булевар „Климент Охридски“,

- На **северо-запад** границата се протега по основината на улица бр.4.

Член 3

Измена и дополнување на Детален урбанистички план за Блок 8 (КП 108/2) КО Струмица, Општина Струмица (Плански период 2018-2023 година), со техн. број 47/2018 од мај 2022 година содржи:

-текстуален дел (документациона основа и планска документација),
-графички приказ (документациона основа и планска документација),

Член 4

Измена и дополнување на Детален урбанистички план за Блок 8 (КП 108/2) КО Струмица, Општина Струмица (Плански период 2018-2023 година), се заверува со потпис и печат на доносителот на планот.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08-9045/1 Совет на општина Струмица
11.11.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

414.

Врз основа на член 166–з од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19, 311/20, 294/21,150/22 и 236/22) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.11.2022 година, донесе

О д л у к а
за утврдување на вредноста на бодот
за пресметување на платите на
давателите на јавни услуги и на
директорот во ЈОУДГ
„Виножито“ Струмица за 2022 година

Член 1

Вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на услуги и на Директорот во ЈОУДГ „Виножито“ Струмица за периодот од 01.01.2022 година до 31.12.2022 година изнесува 81,6 денари.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-9046/1 Совет на општина Струмица
11.11.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

415.

Врз основа на член 8 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ “бр. 79/2009) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.11.2022 година, донесе:

Р е ш е н и е
за именување на членови во
заедничката комисија за унапредување
на Локалниот економски развој и
руралниот одржлив развој во сите
сегменти на меѓуопштинската
соработка помеѓу општините Струмица
и Василево со посебен осврт на
земјоделството

1. За членови во заедничката комисија за унапредување на Локалниот економски развој и руралниот одржлив развој во сите сегменти на меѓуопштинската соработка помеѓу општините Струмица и Василево со посебен осврт на земјоделството, од страна на Општина Струмица се именуваат:

- Никола Годев – Раководител на Сектор за ЛЕР во Општина Струмица;
-Тони Милушев– Раководител на Одделение за ЛЕР во Општина Струмица.

2. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-9047/1 Совет на општина Струмица
11.11.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

416.

Врз основа на член 131 од Законот за заштита на децата „Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19, 311/20, 294/21, 150/22 и 236/22), член 62 од Статутот на ЈОУДГ „Виножито“ Струмица и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.11.2022 година, донесе

Р е ш е н и е
за именување на членови во
Надзорниот одбор за внатрешна
контрола на работењето на ЈОУДГ
„Виножито“ Струмица

1. За членови на Надзорниот одбор за внатрешна контрола на работењето на ЈОУДГ „Виножито“ Струмица, се именуваат:

- Благоица Филева;
- Славица Стојанова; и
- Билјана Љачева .

2. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-9048/1 Совет на општина Струмица
11.11.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

417.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 20 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Северна Република Македонија“ бр. 32/20) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.11.2022 година, донесе

**Програма
за дополнување на Програмата за
изработка на урбанистички планови на
подрачјето на Општина Струмица за
2022 година**

1. Во Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2022 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 27/21, 1/22, 2/22, 7/22, 10/22, 15/22 и 18/22), се вршат следните дополнувања:

Во глава:

VII. Урбанистички проект

Во табелата по реден број 25 се додава:

Р.б.	Објект	Износ денари
26.	Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13 - Површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 274, КП 275, КП 411, КП 412, КП 416 и др. во КО Водоча, Општина Струмица.	Самофинансирање

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-9049/1 Совет на општина Струмица
11.11.2022 год. Претседател
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

418.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 10.11.2022 година, донесе:

**Заклучок
за давање согласност на Извештајот за
спроведување на План за квалитет на
воздухот и Мерки за подобрување на
квалитет на воздухот**

1. Се дава согласност на Извештајот за спроведување на План за квалитет на воздухот и Мерки за подобрување на квалитет на воздухот, бр.24-251 од 02.11.2022 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-9050/1 Совет на општина Струмица
11.11.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

419.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 10.11.2022 година, донесе:

З а к л у ч о к

за давање согласност на Извештајот за постапката за ЛЕАП 2023-2029 година

1. Се дава согласност на Извештајот за постапката за ЛЕАП 2023-2029 година, бр. 24-250 од 02.11.2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-9051/1 Совет на општина Струмица
11.11.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

420.

Врз основа на член 114-а од Законот за заштита на децата (Службен весник на Република Македонија бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19, 311/20, 294/21, 150/22 и 236/22), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 10.11.2022 година, донесе:

З а к л у ч о к

за давање согласност на Одлуката за определување надомест за присуство на седница на членови на Управниот одбор на ЈОУДГ „Виножито“ Струмица

1. Се дава согласност на Одлуката за определување надомест за присуство на седница на членови на

Управниот одбор на ЈОУДГ „Виножито“ Струмица, бр. 02-20/1 од 19.08.2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-9052/1 Совет на општина Струмица
11.11.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

421.

Врз основа на член 142-а од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19, 311/20, 294/21 и 150/22), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.11.2022 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање согласност на Измената и дополнувањето на Годишниот план за вработување за 2022 година на ЈОУДГ „Виножито“ Струмица

1. Се дава согласност на Измената и дополнувањето на Годишниот план за вработување за 2022 година на ЈОУДГ „Виножито“ Струмица, бр. 01-56/1 од 28.10.2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-9053/1 Совет на општина Струмица
11.11.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

422.

Врз основа на член 116 алинеја 8 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19, 311/20, 294/21, 150/22 и 236/22) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.11.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање согласност на Правилникот
за измена и дополнување на
Правилникот за систематизација на
работните места во ЈОУДГ „Детска
радост“ Струмица

1. Се дава согласност на Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица, донесен од Управниот одбор на детската градинка.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-9054/1 Совет на општина Струмица
11.11.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

423.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19 и 89/22), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот

на општина Струмица, на седницата одржана на 10.11.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање согласност на Извештајот за
работењето на ЈП „Паркиралишта“
Струмица за периодот од 01.01.2022 до
30.09.2022 година

1. Се дава согласност на Извештајот за работењето на ЈП „Паркиралишта“ Струмица за периодот од 01.01.2022 до 30.09.2022 година, бр. 01-960/1 од 01.11.2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-9055/1 Совет на општина Струмица
11.11.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

424.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 29 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.11.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Програмата за работа
на Општинската јавна установа -
Отворен граѓански универзитет за
доживотно учење „Јоска
Свештарот“ Струмица за 2023 година

1. Се усвојува Програмата за работа на Општинската јавна установа - Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Јоска Свештарот“ Струмица за 2023 година, донесена од Управниот одбор со Одлука бр. 01-182/4 од 31.10.2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-9056/1 Совет на општина Струмица
11.11.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

425.

Врз основа на член 21-б став 1 од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 167/16) и („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 151/21) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.11.2022 година, донесе:

З а к л у ч о к

за одобрување на Предлог - Планот на програмите за развој за 2023

1. Се одобрува Предлог- Планот на програмите за развој за 2023 година;

2. Одобрениот Предлог- План на програмите за развој за 2023 година е составен дел на Буџетот на општина Струмица за 2023 година;

3. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-9057/1 Совет на општина Струмица
11.11.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

426.

Врз основа на член 32 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/19, 53/21, 77/21, 150/21 и 173/22) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.11.2022 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за третиот квартал од 2022 година

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за третиот квартал од 2022 година.

2. Составен дел на овој Заклучок е Кварталниот извештај составен на образец К1, К2 и К3.

3. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-9058/1 Совет на општина Струмица
11.11.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

426. K1- Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за период: 01.01.2022 - 30.09.2022 год.

Приходи	Буџет		Наменска дотација за		Санофинансирачки активности		Донации		Кредити		Вкупно		Останато за реализациј а до крај на %	
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализациј а	План	Реализациј а	План	Реализација	План	Реализација		
ВКУПНИ ПРИХОДИ	693.901.625	353.206.789	672.787.610	457.444.957	37.699.580	15.907.641	68.222.181	43.943.025	0	0	1.472.610.996	870.502.412	602.108.584	59,11
	635.401.625	290.464.585	672.787.610	457.444.957	37.699.580	15.907.641	68.222.181	43.943.025	0	0	1.414.110.996	807.760.208	606.350.788	57,12
	58.500.000	62.742.204	0	0	0	0	0	0	0	0	58.500.000	62.742.204	-4.242.204	107,25
ВКУПНИ РАСХОДИ	693.901.625	312.716.075	672.787.610	437.610.364	37.699.580	15.907.641	68.222.181	33.786.341	0	0	1.472.610.996	800.020.421	672.590.575	54,33
	335.680.024	227.458.357	647.519.600	437.610.364	36.169.580	15.907.641	40.139.914	17.401.583	0	0	1.059.509.118	698.377.945	361.131.173	65,92
	358.221.601	85.257.718	25.268.010	0	1.530.000	0	28.082.267	16.384.758	0	0	413.101.878	101.642.476	311.459.402	24,60
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	635.401.625	290.464.585	672.787.610	457.444.957	37.699.580	15.907.641	68.222.181	43.943.025	0	0	1.414.110.996	807.760.208	606.350.788	57,12
71. Даночни приходи	329.898.191	229.394.545	0	0	0	0	0	0	0	0	329.898.191	229.394.545	100.501.846	69,54
711. ДАНОК ОД ДОХОДО,ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	15.000.000	9.889.004	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	9.889.004	5.110.996	65,93
713. ДАНОЦИ НА ИМОТ	87.000.000	61.381.991	0	0	0	0	0	0	0	0	87.000.000	61.381.991	25.618.009	70,55
717. ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	226.396.191	157.560.774	0	0	0	0	0	0	0	0	226.396.191	157.560.774	88.835.417	69,60
718. ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЛНОСТ	1.500.000	562.776	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	562.776	937.224	37,52
72. Недајночни приходи	15.007.126	8.995.406	0	0	37.699.580	15.462.594	0	0	0	0	52.706.706	24.458.000	28.248.706	46,40
721. ПРЕТПРИМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ	0	0	0	0	0	1.440	0	0	0	0	0	1.440	-1.440	0,00
722. ГЛОБИ,СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	4.000.000	2.429.021	0	0	0	2.460	0	0	0	0	4.000.000	2.431.481	1.568.519	60,79
723. ТАКСИ И НАДМЕСТОЦИ	500.000	210.200	0	0	34.196.080	15.404.393	0	0	0	0	34.696.080	15.614.593	19.081.487	45,00
725. ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	10.507.126	6.356.185	0	0	3.503.500	54.301	0	0	0	0	14.010.626	6.410.486	7.600.140	45,75
74. Трансфери и донации	290.498.308	52.074.634	672.787.610	457.444.957	0	445.047	68.222.181	43.943.025	0	0	1.031.508.099	553.907.663	477.600.436	53,70
741. ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	290.498.308	52.074.634	672.787.610	457.444.957	0	445.047	699.081	0	0	0	963.984.999	509.964.638	454.020.361	52,90
742. Донации од странство	0	0	0	0	0	0	67.523.100	43.943.025	0	0	67.523.100	43.943.025	23.580.075	65,08
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	58.500.000	62.742.204	0	0	0	0	0	0	0	0	58.500.000	62.742.204	-4.242.204	107,25
73. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	58.500.000	62.742.204	0	0	0	0	0	0	0	0	58.500.000	62.742.204	-4.242.204	107,25
733. ПРОДАЈБА НА ЗЕМЛИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	58.500.000	62.742.204	0	0	0	0	0	0	0	0	58.500.000	62.742.204	-4.242.204	107,25

ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	335.680.024	227.458.357	647.519.600	437.610.364	36.169.580	15.907.641	40.139.914	17.401.583	0	0	1.059.509.118	698.377.945	361.131.173	65,92
40 Плати, наемнини и надоместоци за вработените	106.785.607	72.197.800	506.438.053	362.400.026	0	0	0	0	0	0	613.223.660	434.597.826	178.625.834	70,87
401 ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАЕМНИНИ	68.551.037	45.759.690	364.176.909	260.576.167	0	0	0	0	0	0	432.727.946	306.335.957	126.392.089	70,79
402 ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	28.074.570	18.986.559	142.261.144	101.823.859	0	0	0	0	0	0	170.335.714	120.810.418	49.525.296	70,92
404 надоместоци	10.160.000	7.451.551	0	0	0	0	0	0	0	0	10.160.000	7.451.551	2.708.449	73,34
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	3.950.000	2.660.596	0	0	0	0	0	0	0	0	3.950.000	2.660.596	1.289.404	67,36
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.700.000	490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	490.000	1.210.000	28,82
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	2.250.000	2.170.596	0	0	0	0	0	0	0	0	2.250.000	2.170.596	79.404	96,47
42 Стоки и услуги	165.062.116	112.394.959	138.038.582	73.083.835	36.169.580	15.907.641	18.044.432	5.588.337	0	0	357.314.710	206.974.772	150.339.938	57,93
420 ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	850.000	479.945	0	0	549.000	77.833	4.945.600	843.783	0	0	6.344.600	1.201.541	5.143.059	18,94
421 КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	75.932.000	57.002.183	37.582.731	21.392.694	5.170.500	1.967.878	0	0	0	0	118.685.231	80.362.755	38.322.476	67,71
423 СИТЕН ИНВЕНТАР,АЛАТ И ДР.МАТЕРИАЛИ ЗА ПОПРАВКА	13.096.693	4.222.283	8.321.300	3.129.902	12.526.080	6.077.284	1.246.660	64.877	0	0	35.192.733	13.494.346	21.698.387	38,34
424 ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	41.707.742	29.231.327	16.327.400	8.459.930	2.984.500	1.520.566	0	0	0	0	61.019.642	39.211.823	21.807.819	64,26
425 ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	20.903.000	13.216.708	63.520.035	32.359.529	10.579.500	4.886.852	11.383.804	4.750.026	0	0	106.386.339	55.013.115	51.373.224	51,71
426 ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	5.883.881	3.016.587	1.147.116	385.125	1.240.000	521.228	466.368	129.671	0	0	8.737.365	4.052.611	4.684.754	48,38
427 ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	6.688.800	5.225.926	11.140.000	7.356.655	3.120.000	1.056.000	0	0	0	0	20.948.800	13.638.581	7.310.219	65,10
45 КАМАТИ	250.000	223.121	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	223.121	26.879	89,25
452 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА КОН ДОМАШНИ КРЕДИТОРИ	250.000	223.121	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	223.121	26.879	89,25
46 Субвенции и трансфери	59.632.301	39.981.881	3.042.965	2.126.503	0	0	22.086.482	11.813.246	0	0	84.770.748	53.921.630	30.849.118	63,61
463 ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	15.088.812	11.154.499	0	0	0	0	0	0	0	0	15.088.812	11.154.499	3.932.313	73,94
464 РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	44.545.489	28.827.382	3.042.965	2.126.503	0	0	22.086.482	11.813.246	0	0	69.683.936	42.767.131	26.916.805	61,37

ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	358.221.601	85.257.718	25.268.010	0	1.530.000	0	28.082.267	16.384.758	0	0	413.101.878	101.642.476	311.459.402	24,60
48 Капитални расходи	358.221.601	85.257.718	25.268.010	0	1.530.000	0	28.082.267	16.384.758	0	0	413.101.878	101.642.476	311.459.402	24,60
480 Купување на опрема и машини	8.600.000	5.845.866	300.000	0	30.000	0	1.660.500	0	0	0	10.590.500	5.845.866	4.744.834	55,20
482 ДР - ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	310.417.465	84.892.402	24.814.135	0	0	0	28.421.767	16.384.758	0	0	361.653.367	81.077.160	280.576.207	22,42
483 КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	1.931.600	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	1.991.600	0	1.991.600	0,00
485 ВЛОЖУВАЊА И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	13.100.000	6.825.796	93.875	0	0	0	0	0	0	0	13.193.875	6.825.796	6.368.079	51,73
486 КУПУВАЊА НА ВОЗИЛА	7.400.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	8.900.000	0	8.900.000	0,00
Чрез капитални стовекции за претпријатија и невладини организации	16.772.536	7.893.854	0	0	0	0	0	0	0	0	16.772.536	7.893.854	8.878.682	47,06

Образложение

Вкупните приходи во Буџетот на Општина Струмица од планираните 1.472.610.996,00 денари се реализирани 870.502.412,00 денари или со процент 59,00%
Вкупните расходи во Буџетот на Општина Струмица од планираните 1.472.610.996,00 денари се реализирани 800.020.421,00 денари или со процент 54,50%

K2: Квартален извештај за достасани ненамирени обврски (01.01.2022-30.09.2022 год.)

(во денари)					Расходна ставка		Вкупно обврски
					401	402	
					403	404	
					411	412	
					413	414	
					420	421	
					423	424	
					425	426	
					427	451	
					452	453	
					462	463	
					464	465	
					471	472	
					473	474	
					480	481	
					482	483	
					484	485	
					486	487	
					488	489	
					491	492	
					493	Total	10.121.191

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски над 60 дена		Вкупно
		утужени	неутужени	
јануари	14.740.830	5.438.537	1.710.039	21.909.406
февруари	16.088.907	9.376.387	3.786.217	29.251.511
март	3.999.117	9.239.762	8.233.444	21.472.323
април	7.193.850	5.644.221	14.403.490	27.241.561
мај	1.621.732	76.899	8.194.148	9.892.779
јуни	9.485.633	1.235.166	5.271.047	15.991.846
јули	4.806.779	3.376.893	4.292.533	12.476.205
август	6.638.261	3.734.255	6.072.261	16.464.777
септември	4.366.678	3.371.402	2.383.111	10.121.191
октомври				
ноември				
декември				

Образложение:				
Обврските за Општина Струмица кои се достасани до 31.07.2022 година изнесуваат 12.476.205,00 денари и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 4.806.779,00 денари, а износот од 3.376.893,00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 659.217,00 денари, а тековните обврски изнесуваат 11.816.988,00 денари. Општина Струмица до 31.07.2022 година има недостасани обврски во износ од 4.489.516,00 денари.				
Обврските за Општина Струмица кои се достасани до 31.08.2022 година изнесуваат 16.464.777,00 денари и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 6.638.261,00 денар, а износот од 3.734.255,00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 78.333,00 денари, а тековните обврски изнесуваат 16.386.444,00 денари. Општина Струмица до 31.08.2022 година има недостасани обврски во износ од 10.204.478,00 денари.				
Обврските за Општина Струмица кои се достасани до 30.09.2022 година изнесуваат 10.121.191,00 денар и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 4.366.678,00 денари, а износот од 3.371.402,00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 108.333,00 денари, а тековните обврски изнесуваат 10.012.858,00 денари. Општина Струмица до 30.09.2022 година има недостасани обврски во износ од 14.305.450,00 денари.				

